



**Кошаркарска
Федерација на
Северна
Македонија**



**СИСТЕМ ЗА
НАТПРЕВАРУВАЊЕ
за Младински лиги (мажи – жени)**

Септември, 2019

I M – 18 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 28 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига.

ПРВА ЛИГА	
01.	МЗТ СКОПЈЕ А. АД
02.	ПАРТИЗАН МШ
03.	ФЕНИКС 2010
04.	РАБОТНИЧКИ
05.	ВАРДАР
06.	КУМАНОВО АД
07.	ФМП АКАДЕМИЈА
08.	ЧАИР 2030

ВТОРА ЛИГА ИСТОК	
01.	РИНИЈА
02.	РОЛИНГ 08
03.	КОЖУВ
04.	БАСКЕТ КАМ
05.	МВП СТРУМИЦА
06.	БОРЕЦ БАСКЕТ
07.	ШКУПИ
08.	ПАРТИЗАН МШ 2
09.	АНГЕЛИ
10.	ВИБАС БАСКЕТ

ВТОРА ЛИГА ЗАПАД	
01.	ГОСТИВАР
02.	ЦРН ДРИМ
03.	ЕУРОНИКЕЛ 2005
04.	ПЕТРОВСКИ
05.	ПРОБАСКЕТ
06.	ПЕЛИСТЕР
07.	ТФТ
08.	МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ 2
09.	ФМП АКАДЕМИЈА 2
10.	КВИСКО БАСКЕТ

I ПРВА лига,

- 1.1.** Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-18)** и ново пријавени екипи.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (14) кола.

1.3. По одигрување на натпреварите од **четиринаесет (14) кола**, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем односно дополнителни **осум (7) кола**.

1.4. По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и едно (21) коло** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II **Втора фаза,**

2.1. Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.

2.2. Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од новоформираната **ВТОРА лига односно со групите исток и запад**, по следниот систем:

2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):

1 нат: А5 – Б4

2 нат: А6 – Б3

3 нат: А7 – Б2

4 нат: А8 – Б1

2.4. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

2.5. Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III **Трета фаза,**

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран А1 – Победник од 4 нат,

Б нат: Второпласиран А2 – Победник од 3 нат,

В нат: Третопласиран А3 – Победник од 2 нат,

Г нат: Четвртопласиран А4 – Победник од 1 нат,

3.2. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин–домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

3.3. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-18 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2019/2020.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г,**

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В,**

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2019/2020 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2020 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2020 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

I ВТОРА лига,

- 1.1. Лигата ќе биде поделена во две групи (**ИСТОК, ЗАПАД**) и истите ќе бидат составени од исток (10) екипи и запад (9) екипи, земајќи го во предвид територијалниот принцип, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (**М-18**) и новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно четиринаесет (18) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза четиринаесет (18) кола и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1. Првопласираните две (2) екипи од групите (**ИСТОК, ЗАПАД**) ќе се пласираат за понатамошно разигрување и ќе ја формираат **групата-Б (за државен првак)**.
- 2.2. Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од новоформираната **ВТОРА лига односно со групите исток и запад**, по следниот систем:
- 2.3. **РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
 - 1 нат: А5 – Б4
 - 2 нат: А6 – Б3
 - 3 нат: А7 – Б2
 - 4 нат: А8 – Б1
- 2.4. Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5. Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран А1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран А2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран А3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран А4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-18 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2019/2020.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2019/2020 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **ЌЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир

(сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

II. М – 16 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 20 екипи** и истите ќе бидат поделени во Прва и Втора лига.

ПРВА ЛИГА	
01.	ВАРДАР
02.	ФЕНИКС 2010
03.	МЗТ СКОПЈЕ А
04.	РАБОТНИЧКИ
05.	ФМП АКАДЕМИЈА
06.	КУМАНОВО
07.	ГОСТИВАР
08.	ПАРТИЗАН МШ

ВТОРА ЛИГА	
01.	ТЕТОВО БУЛС
02.	ЕУРОНИКЕЛ 2005
03.	РИНИА
04.	ДИНО БАСКЕТ
05.	ПАРТИЗАН МШ2
06.	ПЕЛИСТЕР АД
07.	АБА СТРУМИЦА
08.	МВП СТРУМИЦА
09.	ШКУПИ
10.	БОРЕЦ БАСКЕТ
11.	СТРУМИЦА
12.	КОЖУВ АД.

I ПРВА лига,

- 1.1. Лигата ќе биде составена од осум (8) екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата (М-16) и ново пријавени екипи.
- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно осумнаесет (14) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од **четрнаесет (14) кола**, натпреварувањето ќе биде продолжено со **ОРОЛОЦО** систем

односно дополнителни **осум (7) кола**.

- 1.4.** По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и едно (21) коло** и добивањето на конечниот пласман од 1-8, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II **Втора фаза,**

- 2.1.** Првопласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** во разигрувањето од прв круг **се слободни**.
- 2.2.** Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од новоформираната **ВТОРА лига** , по следниот систем:
- 2.3. РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
- 1 нат: А5 – Б4**
2 нат: А6 – Б3
3 нат: А7 – Б2
4 нат: А8 – Б1
- 2.4.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5.** Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III **Трета фаза,**

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

А нат: Првопласиран А1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран А2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран А3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран А4 – Победник од 1 нат,

- 3.2.** Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2019/2020.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,
ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. Поразените екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. Победниците од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2019/2020 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2020 година, ДОПОЛНИТЕЛНО

... – 2020 година, ДОПОЛНИТЕЛНО ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе МКФ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

I

ВТОРА лига,

1.1. Лигата ќе биде составена од 12 екипи, пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-16)** и

новопријавените екипи за следнава натпреварувачка сезона.

- 1.2. Натпреварите ќе се одиграат по двокружен бод систем, секој со секого, односно дваесет и две (22) кола.
- 1.3. По одигрување на натпреварите од првата фаза **дваесет и две (22) кола** и добивањето на конечниот пласман од 1 до 22, натпреварувањето продолжува на следниот принцип.

II Втора фаза,

- 2.1. Првопласираните четири (4) екипи од втората лига ќе се пласираат за понатамошно разигрување.
- 2.2. Второпласираните четири (04) екипи од **ПРВА лига** односно екипите кои се пласирани на 5,6,7 и 8 место ќе разигруваат со Првопласираните четири (04) екипи од новоформираната **ВТОРА лига** по следниот систем:
- 2.3. **РАЗИГРУВАЊЕ (прв круг):**
 - 1 нат: **A5 – Б4**
 - 2 нат: **A6 – Б3**
 - 3 нат: **A7 – Б2**
 - 4 нат: **A8 – Б1**
- 2.4. Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 2.5. Победниците од разигрувањето **се пласираат** во Четвртфинале и ќе разигруваат по следниот принцип.

III Трета фаза,

3.1. ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

A нат: Првопласиран A1 – Победник од 4 нат,
Б нат: Второпласиран A2 – Победник од 3 нат,
В нат: Третопласиран A3 – Победник од 2 нат,
Г нат: Четвртопласиран A4 – Победник од 1 нат,

- 3.2. Натпреварите се играат во два (**02**) добиени натпревари по систем домакин–гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.
- 3.3. Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-16 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2019/2020.

4.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

4.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Победник од **нат.-А** со Победник од **нат.-Г**,

ПФ - 2: Победник од **нат.-Б** со Победник од **нат.-В**,

4.2. **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

4.3. **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2019/2020 година.

4.4. Термини за одигрување на натпреварите:

... – 2020 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – 2020 година, **ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

4.5. Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

4.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

4.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

4.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (4.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

4.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – **ПОДЕДНАКВО**.

III. M – 15 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 15 екипи**.

ГРУПА А	
01.	ПАРТИЗАН МШ
02.	ФЕНИКС 2010
03.	СПАРТА
04.	ВОДЊАНСКИ ЛИСИЦИ
05.	РАБОТНИЧКИ
06.	ЦРН ДРИМ
07.	КВИСКО БАСКЕТ

ГРУПА Б	
01.	ВАРДАР
02.	ФМП АКАДЕМИЈА
03.	МВП СТРУМИЦА
04.	ПИНК ПАНТЕРИ
05.	ТФТ
06.	ШКУПИ
07.	ДИНО БАСКЕТ
08.	АНГЕЛИ

I Прва фаза,

- 1.1.** Лигата да биде составена од две групи од по седум (07) екипи и осум (08), според бројот на пријавените екипи во категоријата **(M-15)**.
- 1.2.** Натпреварите ќе се одиграат во две групи по двокружен бод систем, секој со секого, односно едната група 12 кола а другата група 14 кола.
- 1.3.** По одигрување на натпреварите од едната група 12 кола и другата група 14 кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со формирање на супер лига од најдобрите 4 пласирани во едната и во другата група според пласманот.
- 1.4.** Натпреварите ќе се одиграат во една група по двокружен бод систем секој со секого од 14 кола и првопласираните 4 екипи одат директно на Ф4.

- 1.5.** Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од **1-4**, и ќе имаат право да разигруваат за Државен првак (Ф4) на Р.С.Македонија за натпреварувачка сезона 2019/2020.

2.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

2.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа (**1**) со Четвртопласирана екипа (**4**),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (**2**) со Третопласирана екипа (**3**),

- 2.2. Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.

- 2.3. Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2019/2020 година.

- 2.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2020 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2020 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 2.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе МКФ.

- 2.6. Доколку** организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).

- 2.7. Доколку** Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир **СЕ ОТКАЖЕ** од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.

- 2.8. Доколку** Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.

- 2.9. Доколку** организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по

составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

IV. М – 14 (МАЖИ)

По доставениот список од канцеларијата на КФСМ за регистрација на своите кошаркари во оваа категорија пријавени се **вкупно 20 екипи.**

ПРЕДЛОГ 1

М – 14 ГРУПА А	
01.	КК-ВАРДАР 1- СКОПЈЕ
02.	КК-ЛИРИЈА 77 БАСКЕТ-СКОПЈЕ
03.	КК-АКАДЕМИЈА ФМП-СКОПЈЕ
04.	КК-ШКУПИ- СКОПЈЕ
05.	КК-ПАРТИЗАН МШ- СКОПЈЕ

М – 14 ГРУПА Б	
01.	КК-ВАРДАР 2- СКОПЈЕ
02.	КК-ГОСТИВАР-ГОСТИВАР
03.	КК-ФЕНИКС 2010-СКОПЈЕ
04.	КК-ВОДЊАНСКИ ЛИСИЦИ- СКОПЈЕ
05.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А.- СКОПЈЕ

М – 14 ГРУПА В	
01.	КК-СПОРТИСИМО – КАВАДАРЦИ
02.	КК-ПРОБАСКЕТ-КАВАДАРЦИ
03.	КК-ЈУНИОР БАСКЕТ-БИТОЛА
04.	КК-ПЕЛИСТЕР- БИТОЛА
05.	КК-ЦРН ДРИМ- СТРУГА

М – 14 ГРУПА Г	
01.	КК-РОЛИНГ 08-СТРУМИЦА
02.	КК-БАСКЕТ КАМ-КАМЕНИЦА
03.	КК-КУМАНОВО-КУМАНОВО
04.	КК-РИНИЈА- КУМАНОВО
05.	КК-ДИНО БАСКЕТ-КОЧАНИ

ПРЕДЛОГ 2

М – 14 ГРУПА А	
01.	КК-ВАРДАР 1- СКОПЈЕ
02.	КК-ЛИРИЈА 77 БАСКЕТ-СКОПЈЕ
03.	КК-АКАДЕМИЈА ФМП-СКОПЈЕ
04.	КК-ШКУПИ- СКОПЈЕ
05.	КК-ПАРТИЗАН МШ- СКОПЈЕ
06.	КК-СПОРТИСИМО – КАВАДАРЦИ
07.	КК-ПРОБАСКЕТ-КАВАДАРЦИ

08.	КК-ЈУНИОР БАСКЕТ-БИТОЛА
09.	КК-ПЕЛИСТЕР- БИТОЛА
10.	КК-ЦРН ДРИМ- СТРУГА

	М – 14 ГРУПА Б
01.	КК-ВАРДАР 2- СКОПЈЕ
02.	КК-ГОСТИВАР-ГОСТИВАР
03.	КК-ФЕНИКС 2010-СКОПЈЕ
04.	КК-ВОДЊАНСКИ ЛИСИЦИ- СКОПЈЕ
05.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А.- СКОПЈЕ
06.	КК-РОЛИНГ 08-СТРУМИЦА
07.	КК-БАСКЕТ КАМ-КАМЕНИЦА
08.	КК-КУМАНОВО-КУМАНОВО
09.	КК-РИНИЈА- КУМАНОВО
10.	КК-ДИНО БАСКЕТ-КОЧАНИ

ПРЕДЛОГ 1

I М – 14 Лига

- 1.1. Екипите ќе се натпреваруваат во **Прва, Втора, Трета и Четврта група.**
- 1.2. Лигата да биде составена од четири групи по пет екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-14)** и ново пријавени екипи.
- 1.3. Натпреварите ќе се одиграат по **ДВОКРУЖЕН** бод систем, секој со секого, односно осум (8) кола.

II Втора фаза,

- 2.1. По одигрување на натпреварите од осум (8) кола, натпреварувањето ќе биде продолжено со формирање на четвртфинални натпревари од најдобро пласирани две во групите .
- 2.2. **ЧЕТВРТФИНАЛЕ:**
А нат: Првопласиран А1 – Второпласиран од Б2,
Б нат: Второпласиран А2 – Првопласиран од Б1,
В нат: Првопласиран В1 – Второпласиран од Г2,
Г нат: Второпласиран Б2 – Првопласиран од Г1,
- 2.3. Натпреварите се играат во два **(02)** добиени натпревари по систем домакин-гостин-домакин, при што првоименуваната екипа е домакин на првиот натпревар.

- 2.4.** Победниците од четвртфиналните натпревари се пласираат на **Финалниот турнир** за категорија **М-14 (Мажи)** и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2019/2020.

ПРЕДЛОГ 2

I М – 14 Лига

- 1.1.** Екипите ќе се натпреваруваат во **две групи А и Б по 10 екипи.**
- 1.2.** Лигата да биде составена од две групи по 10 екипи, земајќи го во предвид пласманот на екипите од претходната натпреварувачка сезона во категоријата **(М-14)** и ново пријавени екипи.
- 1.3.** Натпреварите ќе се одиграат по **ДВОКРУЖЕН** бод систем, секој со секого, односно осум (18) кола.
- 1.4.** Прво пласираните 2 екипи од двете групи се пласираат на финалниот турнир за категорија М-14 (Мажи) и ќе разигруваат за Државен првак за нат.сезона 2019/2020.

3.

ФИНАЛЕН ТУРНИР

3.1. ПОЛУФИНАЛЕ:

ПФ - 1: Првопласирана екипа (**А**) со Четвртопласирана екипа (**Г**),
ПФ - 2: Второпласирана екипа (**Б**) со Третопласирана екипа (**В**),

- 3.2.** **Поразените** екипи ќе одиграат натпревар за трето (03) место.
- 3.3.** **Победниците** од натпреварите ќе го одиграат финалниот натпревар за Државен првак за 2019/2020 година.
- 3.4.** Термини за одигрување на натпреварите:

... – **2020 година, ДОПОЛНИТЕЛНО**

... – **2020 година, ДОПОЛНИТЕЛНО** ќе се одредат според Календарот за натпреварување, за секој степен на натпреварување – посебно.

- 3.5.** Местото за одигрување на натпреварите од Финалниот турнир, ќе биде дополнително одредено од страна на Комесарот за млади, по добивање на

понуди на екипите учесници или организацијата на турнирот ќе ја превземе КФСМ.

- 3.6. Доколку организацијата на Финалниот турнир, биде доделена на некој од клубовите учесници на Финалниот турнир, организаторот е должен на Здружение за Млади – МКК, да уплати износ од 20.000,00 денари и воедно ја превзема целокупната организација за одигрување на турнирот (сите трошоци).
- 3.7. Доколку Клубот победник на лицитацијата за организатор на Финалниот турнир СЕ ОТКАЖЕ од организација на истиот, **КЕ се КАЗНИ** со парична казна во висина на 50 % од постигнатата цена со која победил на лицитацијата за организатор на Ф-4.
- 3.8. Доколку Клубот **НЕ ЈА УПЛАТИ** изречената казна од претходната точка (2.7), **НЕМА** да може да настапи на Финалниот турнир.
- 3.9. Доколку организацијата ја превземе КФСМ, сите настанати трошоци во врска со организацијата за одигрување на Финалниот турнир (сала, надомест за службените лица на натпреварите, патни трошоци за службените лица и екипите, останати трошоци по составување на финансискиот план, ќе се делат на четири (4) дела, за секоја екипа учесник – ПОДЕДНАКВО.

V. М – 13 (МАЖИ)

М – 13 ГРУПА А	
01.	КК-ВАРДАР – СКОПЈЕ
02.	КК-АНГЕЛИ-СКОПЈЕ
03.	КК-КАРПОШ СОКОЛИ-СКОПЈЕ
04.	КК-ЦРН ДРИМ- СТРУГА

М – 13 ГРУПА Б	
01.	КК-ПАРТИЗАН МШ- СКОПЈЕ
02.	КК-ФМП АКАДЕМИЈА-СКОПЈЕ
03.	КК-ШКУПИ-СКОПЈЕ
04.	КК-ВОДЊАНСКИ ЛИСИЦИ- СКОПЈЕ

М – 13 ГРУПА В	
01.	КК-КУМАНОВО – КУМАНОВО
02.	КК-КРИВА ПАЛАНКА-КРИВА ПАЛ.
03.	КК-ФЕНИКС 2010-СКОПЈЕ
04.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А.- СКОПЈЕ

М – 13 ГРУПА Г	
01.	КК-МВП-СТРУМИЦА
02.	КК-АБА-СТРУМИЦА
03.	КК-БАСКЕТ КАМ-КАМЕНИЦА

5.1 Лигата ја сочинуваат 15 екипи, натпреварувањето ќе биде турнирски, три групи по 4 екипи и една група по 3 екипи. Секоја екипа е должна да организира по два турнира (еден во првиот дел од сезона и еден во вториот).

5.2 Турнирите ќе бидат одиграни во месеците: Ноември, Декември, Февруари, Март и Април за натпреварувачка сезона 2019/2020 година.

5.3 Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од 1-4, и ќе имаат право да разигруваат за Државен првак (Ф4) на Р.Северна Македонија за натпреварувачка сезона 2019/2020.

VI. М – 12 (МАЖИ)

М – 12 ГРУПА А	
01.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А.-СКОПЈЕ
02.	КК-ВИБАС БАСКЕТ-СКОПЈЕ
03.	КК-ТЕТОВО БУЛС-ТЕТОВО

М – 12 ГРУПА Б	
01.	КК-ПАРТИЗАН МШ-СКОПЈЕ
02.	КК-ФЕНИКС 2010-СКОПЈЕ
03.	КК-АБА -СТРУМИЦА

М – 12 ГРУПА В	
01.	КК-РАБОТНИЧКИ-СКОПЈЕ
02.	КК-ФМП АКАДЕМИЈА-СКОПЈЕ
03.	КК-ПРОБАСКЕТ-КАВАДАРЦИ
04.	КК-СПОРТ ТИМ-НЕГОТИНО

М – 12 ГРУПА Г	
01.	КК-ВАРДАР-СКОПЈЕ
02.	КК-ШКУПИ-СКОПЈЕ
03.	КК-КАРПОШ СОКОЛИ-СКОПЈЕ
04.	КК-МЗТ СКОПЈЕ А. 2-СКОПЈЕ

6.1 Лигата ја сочинуваат 14 екипи, натпреварувањето ќе биде турнирски, две групи по 3 екипи и две групи по 4 екипи.

6.2 Турнирите ќе бидат одиграни во месеците: Ноември, Декември, Февруари, Март и Април за натпреварувачка сезона 2019/2020 година.

6.3 Првопласираните четири (4) екипи по одигрување на натпреварите, ќе ги добијат натпреварувачките броеви од 1-4, и ќе имаат право да разигруваат за Државен првак (Ф4) на Р.Македонија за натпреварувачка сезона 2019/2020.

VII. Мيني баскет лига

7.1 КФСМ во сезона 2019/2020 ќе биде организатор на минибаскет лига (турнири за најмладите кошаркари во Република Северна Македонија). Право на настап имаат две возрасни категории и тоа девојчиња и момчиња родени 2010/2011 и 2012 и помали. Ќе се игра по правилата за мини баскет.

7.2 Натпреварувањето ќе биде турнирски. Турнирите ќе одиграат во три територијални региони. Ќе се играат по два турнира во Скопскиот, по еден во Источниот и Западниот регион. Натпреварите ќе се играат во месеците: Ноември, Декември, Март и Мај за натпреварувачка сезона 2019/2020 година.

7.3 Пријавувањето на екипите ќе биде најдоцна на 1 Ноември 2019 година. Мини баскет Лигата ќе започне во Ноември во Скопје. Секој клуб кој сака да учествува може да пријави најмногу 4 екипи (по две во една генерација).

**Комесар за натпреварување,
Гечевски Лазар**

